

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 11

Год. XVIII

02 септември 2015 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

30-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година.....02
2. **ОДЛУКА** за пристапување на општина Василево како соосновач на Здружение „Локална Акциона Група Беласица – Огражден“.....03
3. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Прва Радост“ - Василево.....04
4. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Прва Радост“ - Василево.....04
5. **ОДЛУКА** за утврдување на употреба од определување на заштитните зони за водно тело акумулација „Турија“.....05
6. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Финансиски извештај на ЈП „Турија“ Василево за I полугодие од 2015 година.....05
7. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево.....06
8. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на претседател на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата.....07
9. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.....07
10. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Пинпонгарскиот клуб за лица со инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од Струмица.....08

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09-2891/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008) и член 21 од Статут на општина Василево(сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10)

О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
За 2015 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
За 2015 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
---	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА				
742119 Други општи и тековни донации	0	0	825'000	0
	0	0	825'000	0
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
423110 Канцелариски материјали	0	0	39'000	0
480190 Купување на друга опрема	0	0	65'000	0
425130 Изнајмување на друг тип на простор	0	0	81'000	0
426210 Расходи за репрезентација	0	0	20'000	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	40'000	0
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	62'500	0
421440 Транспорт на луѓе	0	0	36'000	0
425990 Други договорни услуги	0	0	481'500	0
	0	0	825'000	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина ОПШТИНА ВАСИЛЕВО и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

Бр.08-2891/1
31.08.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за пристапување на Општина Василево како соосновач на Здружение „Локална Акциона Група Беласица - Огражден“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.08.2015 година

Бр.09-2892/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), и член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/2010), а во врска со член 21 од Статутот на Општина („Службен гласник“ на Општина Василево бр. бр.4/03, 6/08 и 9/10), Советот на Општина Василево на седницата одржана на 26.08.2015 година донесе:

ОДЛУКА

за пристапување на Општина Василево како соосновач на Здружение „Локална Акциона Група Беласица - Огражден“

Член 1

Со оваа одлука Општина Василево пристапува како соосновач на Здружение „Локална Акциона Група Беласица - Огражден“ со седиште во Босилово.

Член 2

Со донесување на оваа одлука Општина Василево станува соосновач на

здружението кое ќе настојува да прерасне во признаена и регистрирана Локална Акциона Група во рамки на единствениот регистар за регистрирање на Локални акциони групи при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како дел од спроведувањето на ЛЕАДЕР како ИПАРД мерка.

За таа цел Општина Василево ќе делегира и разрешува член кој ќе учествува во работата на Собранието и Управниот орган на здружението.

Член 3

Со донесување на оваа одлука Општина Василево ги остварува следните права и обврски:

- Да учествува во работата на органите и телата на здружението.
- Да покренува дискусии и прашања од делокруг на работа на собранието на здружението за остварување на целите и задачите на здружението.
- Да се придржува кон одредбите на Статутот на здружението.
- Да работи на обезбедување на материјално-финансиска состојба на здружението.
- Да привлекува други членови.
- Да се залага на осварување на програмските цели и задачи на здружението.
- Да учествува во спроведувањето на сите ставови и заклучоци донесени од органите и телата на здружението.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2892/1
31.08.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈОУДГ „Прва радост“ -Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09-2893/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“- Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“-Василево.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2893/1
31.08.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ -Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09-2894/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“-Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ -Василево.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2894/1
31.08.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба од определување на заштитни зони за водно тело акумулација „Турија“ што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09–2895/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за водите „Службен Весник на Република Македонија“ бр.87/2008...180/2014), член 62 став 1 од законот за локална самоуправа („Службн весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 73 од Статусот на Општина Василево бр.13/02,18/07,30/08 и 20/2010), а во врска со барањето на Водостопанство „Струмичко Поле“ Струмица бр.03-10/3 од 09.01.2015 година, примено во Општина Василево под бр. Година. Советот на Општина Василево на седницата одржана на 26.08.2015 година донесе

ОДЛУКА

За утврдување на употреба од определување на заштитни зони за водно тело акумулација „Турија“

Член 1

Со оваа одлука се утврдува потребата од определување на заштитни зони за водно тело акумулација „Турија“ чија што вода се користи за консумирање од страна на човекот и од која со вода се снабдува дел од населението во општина Струмица и општина Василево.

Член 2

Потребата за определување на заштитни зони на водно тело акумулација „Турија“ од страна на општина Василево е причина што дел од сливното поидрачје на акумулацијата зафаќа простор од територијата на општина Василево.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2895/1
31.08.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Финансискиот Извештај на ЈП „Турија“ Василево за I полугодие од 2015 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09–2896/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 23-а став 1 од Законот за дополнување на Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр 22/07) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево „Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10),

Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Финансискиот Извештај на ЈП „Турија“ Василево за I полугодие од 2015 година

1. Советот на општина Василево дава согласност на Финансискиот Извештај на ЈП „Турија“ Василево за I полугодие од 2015 година бр. 05-815/2 од 06.08.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2896/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09-2897/1 Општина Василево
31.08.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.08.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 35 000 денари на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево за организирање на традиционалниот турнир на глинени гулаби од меѓународен карактер по повод 8-ми Септември денот на независноста на Република Македонија.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2015 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2897/2 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09-2898/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 то ка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 42 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр.4/03, 08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.08.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претседател на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата

1. Се разрешува претседателот на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата:

- Илчо Колев - претседател;

2. За претседател на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата се именува:

- Иван Ристов - претседател

и истиот станува претседател на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата во состав:

- Драги Митев - претседател

- Јован Пелтековски - член

- Марјан Јанев – член

- Сашко Димитриев - член

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-2898/1
31.08.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштитата на животната средина, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2015 година

Бр.09-2899/2
31.08.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 42 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр.4/03 ,08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.08.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член на
Комисијата за урбанизам, комунални
дејности и заштитата на животната средина

1. Се разрешува членот на Комисијата за
урбанизам, комунални дејности и заштитата
на животната средина:

- Илчо Колев - член;

2. За член на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштитата на
животната средина се именува:

- Иван Ристов - член

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на
нејзиното донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-2899/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55
став 1 од Статутот на општина Василево
(„Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за
одобрување на финансиски средства на
Пинпонгарскиот клуб за лица со
инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица, што Советот на општина
Василево го донесе на седницата одржана на
ден 26.08.2015 година

Бр.09-2900/2 Општина Василево
31.08.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21
став 1 точка 43 од Статутот на општина
Василево („Службен гласник на Општина
Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на
општина Василево на својата редовна седница
одржана на 26.08.2015 година ја донесе
следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на
Пинпонгарскиот клуб за лица со
инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица

член 1

Со оваа Одлука Советот на
општина Василево одобрува финансиски
средства во износ од 10.000,00 денари на
Пинпонгарскиот клуб за лица со
инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се
одобруваат на Пинпонгарскиот клуб за лица
со инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица за набавка на рекети за учество на
меѓународно првенство во Маторушка- Србија.

член 3

Финансиските средства ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2015 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Василево.

Бр.08-2900/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р